

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ**

НА

**Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна
опрема и услуги БУТЕЛ – ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје**

СОДРЖИНА:

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

| | |
|---|--------------------|
| Извештај за сеопфатна добивка | 2025 година |
| Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември | 2025 година |
| Извештај за паричните текови за | 2025 година |
| Извештај за промените на главнината за | 2025 година |
| Белешки кон финансиските извештаи | 2025 година |
| Годишна сметка за | 2025 година |
| Годишен извештај за работењето за | 2025 година |

Април 2026 година



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО

СОПСТВЕНИЦИТЕ НА БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (273/2024). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионалните сметководители (Кодексот на МОЕСС) заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполнивме сите други етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на МОЕСС. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа,



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ - продолжение

ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорноста на раководството и оние кои се задолжени за управување за финансиските извештаи.

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е потребна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа за континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надзор на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорноста на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои.

Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодвени да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ - продолжение**

како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешни контроли.

- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставка на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешна контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ - продолжение**

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Тетово 14.04.2026

Овластен ревизор

Бојана Апостоловска



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител Ненад Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА

НА

Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна
опрема и услуги
БУТЕЛ – ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

| | | |
|---|-------------|------|
| Извештај за сеопфатна добивка за | 2025 година | 2 |
| Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември | 2025 година | 3 |
| Извештај за паричните текови за | 2025 година | 4 |
| Извештај за промените на главнината за | 2025 година | 5 |
| Белешки кон финансиските извештаи | | 6-33 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ


Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31 Декември 2025 и 2024 (во 000 денари)

| Позиција | Белешка | Тековна година | Претходна година |
|--|---------|----------------|------------------|
| Приходи од продажба | 4 | 199,958 | 191,291 |
| Останати оперативни приходи (добивка) | 5 | 90 | 276 |
| Потрошени материјали и ситен инвентар | 7 | (46,307) | (44,893) |
| Набавна вредност на стоки и материјали | 8 | (21,913) | (21,908) |
| Услуги со карактер на материјални трошоци | 9 | (31,611) | (25,133) |
| Трошоци за депрецијација и амортизација | 11 | (11,366) | (12,041) |
| Вредносно усогласување | 13 | (72) | (127) |
| Нематеријални трошоци од работењето | 12 | (6,821) | (5,714) |
| Останати трошоци од работењето од редовни активности | 14 | (1) | (124) |
| Плати и надомести | 10 | (77,609) | (78,646) |
| Добивка/загуба од оперативно работење | | 4,348 | 2,979 |
| Финансиски приходи | 6 | 1 | 18 |
| Финансиски расходи | 15 | (1,104) | (429) |
| Добивка/загуба пред оданочување | | 3,244 | 2,568 |
| Данок од добивка | 16 | (433) | (374) |
| Добивка/загуба за годината | | 2,811 | 2,194 |
| Број на акции: | | 6,546 | 6,546 |
| Заработка по акција (во парични единици) | | | |
| Основна и разводнета | 17 | 429.43 | 335.20 |

Овие финансиски извештаи се одобрени од управниот одбор на ден 04.03.2026 и потпишани во негово име од

Претседател на управен одбор


Саите Хајровиќ

Раководител на сметководство


Анкица Николовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2025 и 2024 (во 000 денари)**

| Позиција | Белешка | Тековна година | Претходна година |
|--|---------|----------------|------------------|
| СРЕДСТВА | | | |
| Долгорочни средства | | 138,746 | 136,786 |
| Материјални средства | 18 | 138,746 | 136,786 |
| Тековни средства | | 90,226 | 88,413 |
| Залихи | 19 | 41,947 | 45,092 |
| Побарувања за аванси во земјата | 20 | 25 | 25 |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства | 21 | 41,187 | 38,221 |
| Побарувања од купувачи | 22 | 2,066 | 4,763 |
| Краткорочни финансиски вложувања | 25 | 5,000 | - |
| Побарувања од државата и други институции | 23 | - | 311 |
| Побарувања од вработените | 24 | 1 | 1 |
| ВКУПНА АКТИВА | | 228,972 | 225,199 |
| КАПИТАЛ И ОБВРСКИ | | | |
| Капитал и резерви | | 165,077 | 162,266 |
| Запишан основен капитал | Пк | 20,024 | 20,024 |
| Резерви | Пк | 36,396 | 36,396 |
| Акумулирана добивка/загуба | Пк | 105,847 | 103,652 |
| Добивка за финансиската година | Бу | 2,811 | 2,194 |
| Долгорочни обврски | 26 | 10,667 | 18,667 |
| Тековни обврски | | 53,228 | 44,266 |
| Обврски спрема добавувачи | 27 | 1,158 | 2,398 |
| Обврски за аванси депозити и кауции | 28 | 43,532 | 37,489 |
| Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки | 29 | 2,173 | 1,941 |
| Обврски према вработените | 30 | 2,364 | 2,439 |
| Краткорочни финансиски обврски | 31 | 4,000 | - |
| ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ | | 228,972 | 225,199 |

Претседател на управен одбор


Саите Хајровиќ

Раководител на сметководство


Анкица Николовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31.12.2025 и 31.12.2024**

| Позиција | Тековна година | Претходна година |
|---|-----------------|------------------|
| Готовински текови од деловни активности | 24,339 | 2,242 |
| Нето добивка/загуба после оданочување | 2,811 | 2,194 |
| Амортизација | 11,366 | 12,041 |
| Отпишана вредност на продадени и расходувани материјални средства | (953) | (1,690) |
| Промени - Зголемување/намалување на : | | |
| Залихи | 3,145 | (119) |
| Побарувања од купувачи | 2,697 | (3,185) |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 311 | 374 |
| Побарувања од вработените | 0 | (0) |
| Обврски спрема добавувачи | (1,239) | 658 |
| Обврски за аванси, депозити и кауции | 6,043 | (8,330) |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата | (55) | (34) |
| Обврски кон вработените | (75) | (79) |
| Тековни даночни обврски | 288 | 411 |
| Готовински текови од инвестициони активности | (12,373) | (6,351) |
| Директни набавки на нематеријални и материјални средства | (13,981) | (12,026) |
| Продажба и расход на материјални и нематеријални средства | 1,608 | 5,675 |
| Готовински текови од финансиски активности | (9,000) | 18,667 |
| Побарувања по дадени заеми | (5,000) | - |
| Зголемување/намалување на долгорочни кредити | (8,000) | 18,667 |
| Обврски по заеми и кредити | 4,000 | - |
| Зголемување/намалување на паричните средства | 2,966 | 14,558 |
| Парични средства на почеток на годината | 38,221 | 23,663 |
| Парични средства на крајот на годината | 41,187 | 38,221 |

Претседател на управен одбор


Саите Хајровиќ

Раководител на сметководство


Анкица Николовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

Извештај за промена на главнината на 31.декември 2025 (во 000 денари)

| Позиција | Основна главнина | Задржана добивка/загуба | Добивка/загуба за годината | Резерви | Вкупно |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Состојба на 1 јануари 2025 | 20,024 | 103,652 | 2,194 | 36,396 | 162,266 |
| Промена на сметководствени политики | | | | | |
| Повторно утврдено салдо | 20,024 | 103,652 | 2,194 | 36,396 | 162,266 |
| Промени на капиталот за 2025 | | | | | |
| Издавање /објавување на акционерски капитал | | | | | |
| Дивиденди | | | | | - |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | | 2,811 | | 2,811 |
| Трансфер/пренос на задржана добивка | | 2,194 | (2,194) | | - |
| Состојба на 31 Декември 2025 | 20,024 | 105,847 | 2,811 | 36,396 | 165,077 |
| Состојба на 1 јануари 2024 | 20,024 | 103,195 | 458 | 36,396 | 160,071 |
| Промена на сметководствени политики | | | | | - |
| промени на капиталот во 2024 | | | | | - |
| Издавање /објавување на акционерски капитал | | | | | - |
| Промени по план за делба | - | | | - | - |
| Дивиденди | | | | | - |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | | 2,194 | | 2,194 |
| Трансфер/пренос на задржана добивка | | 458 | (458) | | - |
| Состојба на 31 Декември 2024 | 20,024 | 103,652 | 2,194 | 36,396 | 162,266 |

Претседател на управен одбор


Саите Хајровиќ

Раководител на сметководство


Анкица Николовска

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје.

Форма на трговското друштво : АД

Година на основање : 2006

ЕМБС: 6123635

Седиште, телефон, е-маил

Седиштето на друштвото се наоѓа: Ул. Лазар Трповски бр 67 А Скопје Бутел

Тел: 02 2 612 060

е-маил : servis@butel.mk

Дејност:

Основна дејност на Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје е 96.300 погребни и слични дејности. Покрај ова друштвото е регистрирано и за вршење на дејност според регистрацијата на друштвото.

Подружници:

1. Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Подружница Гробишта Камник Скопје со адреса на ул: Сингелиќ, Гази Баба

Овластени лица на подружницата Саит Хајровиќ Генерален Директор - Раководител на подружница

2. Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Подружница Гробишта Ѓорче Петров Скопје со адреса на ул: Скопје - Ѓорче Петров

Овластени лица на подружницата Саит Хајровиќ Генерален Директор - Раководител на подружница

3. Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Подружница Продавница Центар Скопје со адреса на ул: Водњанска бр.23/ локал 2 Скопје -Центар

Овластени лица на подружницата Саит Хајровиќ Генерален Директор - Раководител на подружница

4. Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Подружница Гробишта Драчево Скопје со адреса на ул: Пат за китка бр.2 Драчево Кисела Вода

Овластени лица на подружницата Саит Хајровиќ Генерален Директор - Раководител на подружница.

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

Основачи и одговорност:

1. Акционери согласно со акционерска книга

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Вид на акции: | обични |
| Број на издадени акции : | 6.546 |
| Номинална вредност на една акција | 50 ЕУР |
| Запишан капитал : | 327.300 ЕУР |
| Запишан капитал во денари: | 20.023.500 денари. |
| Број на иматели | 9 |

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Саит Хајровиќ Претседател на Управен Одбор без ограничување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност .

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2024 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики. Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Ентитетот ги капитализира трошоците за позајмување кои можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува, како дел од набавната вредност на тоа средство. Овие трошоци се капитализираат како дел од набавната вредност на одредено средство кога е веројатно дека тие ќе резултираат во идни економски користи за ентитетот и дека таквите трошоци ќе можат веродостојно да се измерат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2025 и 2024 година се како следи:

| | 2025 | 2024 |
|-----|---------|---------|
| ЕУР | 61.4950 | 61.4950 |
| УСД | 52,3050 | 58,8807 |
| ГБП | 70,5865 | 74,1350 |

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2024: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања

3.4.1. Недвижности постројки и опрема

3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2025 година во однос на 2024 година се следните:

| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|----------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Недвижности | 2.5-10 % | 2.5-10 % | 10-40 години | 10-40 години |
| Постројки и опрема | 10 % | 10 % | 10 години | 10 години |
| Транспортни средства | 10-25 % | 10-25 % | 4-10 години | 4-10 години |
| Компјутерска опрема | 25 % | 25 % | 4 години | 4 години |
| Канцелариски мебел | 20 % | 20 % | 5 години | 5 години |

3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2025 година изнесува 20% годишно (2024: 20% годишно).

3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност

е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати. Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот

на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Еден договор или дел од договор се идентификува како наем кога се пренесува правото на контрола врз употребата на средството предмет на договорот, за одреден временски период во замена за надоместок. Предмет на договорот за наем може да бидат земјиште, недвижности, опрема и нематеријални средства. За да се определи дали еден договор или дел од договор го пренесува правото на контрола на употреба на средството, потребно е да се процени дали во целиот период на употребата наемателот ќе ги стекне сите економски користи од употребата и ќе стекне право на

целосна употреба на средството.

Постојат два вида на договори за наем, и тоа:

- финансиски наем – е наем со кој суштински се пренесуваат сите ризици и користи од некое средство, без разлика дали е правно е пренесена или се предвидува да биде пренесена сопственоста на средството;
- оперативен наем – е секој оној наем кој не е класифициран во финансиски наем.

Обелоденувањата коишто Друштвото треба да ги прикаже во финансиските извештаи зависат од тоа дали Друштвото се јавува во улога на наемодавател или на наемател, како и од тоа дали станува збор за финансиски или за оперативен наем. Притоа, Друштвото треба да ги обелодени информациите за оперативните наеми, пропишани подолу, само за неотповикливите договори за оперативен наем.

Неотповиклив договор за оперативен наем е наем којшто може да се отповика само:

- со дозвола на наемодавателот;
- кога ќе се случи некоја далечна неизвесност;
- доколку наемателот склучи нов договор за наем со истиот наемодавател за истото или еквивалентно средство;
- доколку, на почетокот на наемот, наемателот плати дополнителен износ, со што продолжувањето на наемот е сигурно.

3.13.1. Наеми од аспект на наемателот

Признавање, мерење и обелоденување

Датумот на кој наемателот има право да ги користи своите права за употреба на средствата под наем е датумот на почетното признавање на наемот и наемателот треба да признае средство со право на користење и обврска за наем.

Наемателот ги прикажува средствата со право на користење во билансот на состојба, во позицијата „Недвижности и опрема“. Средствата со право на користење почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнување на важност на договорот за наем, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за наем, зголемена за плаќањата за наем направени пред или на денот на започнување на важност на договорот за наем и било какви директно зависни трошоци на договорот за наем.

Средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување и се прилагодуваат за одредени усогласувања на обврската за наем. Средствата се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета за другите недвижности и опрема и амортизацијата се признава како трошок во билансот на успех. Ако на крајот на наемот наемателот не се очекува да се стекне со сопственост врз средството, тогаш средството се амортизира за пократкиот период од времетраењето на наемот и од корисниот век на употреба на средството.

Наемателот ја прикажува обврската која произлегува од наемот во билансот на состојба, во рамки на позицијата „Останати долгорочни обврски“ како поединечно издвоена/прикажана обврска во белешката „Долгорочни обврски“. Обврската за наем се признава на датумот на започнување на наемот, во износ на сегашната вредност на плаќањата за наемот, дисконтирани со користење на договорната стапка на наемот. Доколку таа не е утврдена во договорот, се употребува инкрементална стапка којашто се определува врз основа на каматната стапка на годишно ниво по којашто

Друштвото би можела да се задолжи за период приближно еднаков на договорениот период на наемот. Пресметката на сегашната вредност на плаќањата за наем се врши со примена на соодветен дисконтен фактор (месечен или годишен), во зависност од фреквенцијата и динамиката на договорените плаќања за наем, при што методологијата за дисконтирање се применува конзистентно за сите договори за наем. Инкременталната каматна стапка се утврдува еднаш годишно и се применува во тековната година при почетното признавање на нови договори за наем и при повторна проценка на постојните договори за наем, само доколку таква повторна проценка е извршена во тековната година и е пропишана со применливите сметководствени стандарди.

Обврската за наем се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за камата на наемот, се намалува за извршените исплати на обврската за наем и се прилагодува при повторна проценка на износот што се очекува да се плати или при промена на идните плаќања на наемот. Расходот за камата на обврската за наем се распределува и се признава во билансот на успех за периодот на времетраење на наемот.

Наемателот може да избере да не ги евидентира во билансот на состојба средствата под наем како средства со право на користење, ниту да евидентира обврска за наем, доколку е исполнет барем еден од критериумите:

- договорот за наем е краткорочен, односно има период на наем од 12 месеци или помалку,
- средството под наем е со мала вредност, вообичаено под 300,000 денари.
- Нематеријални средства земени под наем.

Доколку Друштвото наемател одлучи да ги користи овие исклучоци, ќе ги признава плаќањата за наем како расход во билансот на успех за времетраењето на наемот, во позицијата „Услуги со карактер на материјални трошоци“.

Друштвото треба да ги обелодени:

- сегашната сметководствена вредност на датумот на билансот на состојба, за средствата со право на користење;
- анализата на достасувањето на обврските за наем на датумот на билансот на состојба, за секоја од следните пет години и вкупниот износ над пет години;
- расходот за камата врз основа на обврските за наеми, признаен во билансот на успех;
- трошоците за кирии признаени во билансот на успех за средствата под наем со мала вредност и за средствата под краткорочен наем;
- приходот од поднаем на средства со право на користење;
- описот на позначајните договори за наем.

3.13.2. Наеми од аспект на наемодавателот

Наемодавателот треба секој договор за наем да го класифицира како финансиски или како оперативен наем.

Финансиски наем е наем со кој суштински се пренесуваат сите ризици и користи од средството дадено под наем, без разлика дали правно е пренесена или се предвидува да биде пренесена сопственоста на средството. Сите други наеми се оперативни наеми.

За да се направи правилна класификација на наемите како финансиски или

оперативни наеми, потребно е правилно да се разберат условите на договорот за наем.

Примери на ситуации кои вообичаено би воделе до класификација на наемите како финансиски наеми се:

- кога се пренесува правото на сопственост врз средствата на наемателот до крајот на рокот за наем;
- кога наемателот има можност да го купи средството по цена која се очекува да биде значително пониска од објективната вредност на средството, на датумот кога можноста ќе стане применлива, така што на почетокот на наемот економски разумно е да се очекува можноста да биде искористена;
- кога времетраењето на наемот е за поголемиот дел (75% или повеќе) од корисниот век на употреба на средството, дури иако сопственоста врз средството не се пренесува;
- кога на почетокот на наемот, сегашната вредност на минималните износи на плаќања за наемот е приближно еднаква (90% или повеќе) на објективната вредност на средството дадено под наем; и
- кога средството под наем е со специфична природа и намена и само наемателот може да го користи без да изврши поголеми модификации на средството.

Наемодавателот го прикажува финансискиот наем како „побарувања по финансиски наем“ во билансот на состојба. Побарувањата по финансиски наем, на нето-основа, го претставуваат збирот на минималните плаќања за наемот и секој незагарантиран остаток на вредноста кој го пресметува наемателот, дисконтиран по каматната стапка што важи за наемот. Минималните плаќањата за наем ги вклучуваат отплатите на главница по финансискиот наем и приходите од камати. Признавањето на приходите од камати ја одразува стапката на поврат на нето-вложувањата (главница) во финансискиот наем. Каматната стапка што одговара на наемот се одредува на почетокот на наемот. Тоа е стапка која е содржана во договорот за наем или доколку во договорот за наем нема наведено каматна стапка, истата се утврдува како стапка по која вкупната сегашна вредност на збирот на минималните плаќања за наемот и незагарантираниот остаток на вредноста е еднаква на збирот на објективната вредност на средствата под наем и почетните директни трошоци на наемодавателот.

Почетните директни трошоци на наемот (на пример провизиите и надоместите за правни услуги настанати во текот на преговарањето и договарањето на финансискиот наем) се вклучуваат во почетното мерење на побарувањето од финансискиот наем (не е дозволено почетните директни трошоци на наемот да се евидентираат како трошоци кога ќе настанат).

Друштвото ги обелоденува:

- усогласувањето помеѓу вкупното вложување во наемот и сметководствената вредност на побарувањето за финансиски наем;
- анализата на достасувањето на побарувањето за финансиски наем на датумот на билансот на состојба, прикажувајќи ги недисконтираните плаќања по основ на наемот на годишна основа за секоја од следните пет години и вкупниот износ над пет години (договорите за наем со период за откажување се класифицираат во временските групи врз основа на периодот за откажување);
- недоспеаниот финансиски приход;
- незагарантираниот остаток на вредноста на средството, кој ќе достаса во

- корист на наемодавателот;
- акумулираната исправка за ненаплатените побарувања за финансиски наем;
- описот на позначајните договори за финансиски наем.

Наемодавателот ги прикажува средствата дадени под оперативен наем во билансот на состојба, во позиција „Недвижности и опрема“.

Приходите од оперативниот наем се евидентираат во билансот на успех за периодот на наемот и се прикажани во позицијата „Останати приходи од дејноста“. Почетните директни трошоци, настанати со цел да се договори оперативниот наем, треба да се додадат на сметководствената вредност на средствата под наем и да се признаат како расход во времетраење на наемот, врз иста основа/динамика како што се признаваат и приходите од наем.

Друштвото треба да ги обелодени:

- анализата на достасувањето на идните минимални плаќања за неотповикливите договори за оперативни наеми за секоја од следните пет години и вкупниот износ над пет години;
- описот на позначајните договори за оперативен наем.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности

(1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека

ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

3.16.1. Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Можниот ефект е даден во табелата подолу.

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2025 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се

расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

3.19. Финаниски инструменти

3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа

| | <u>во илјада денари</u> | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <u>Тековна година</u> | <u>Претходна година</u> |
| Обврски по кредити | 14,667 | 18,667 |
| Пари и парични еквиваленти | 41,187 | 38,221 |
| Нето обврски (пари) | (26,521) | (19,554) |
| Вкупен капитал | 165,077 | 162,266 |
| % на задолженост | - | - |

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

| | Средства | | Обврски | |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| ЕУР | - | - | 14,667 | 18,667 |
| УСД | | | | |
| ГБП | | | | |
| | - | - | 14,667 | 18,667 |
| | Зголемувања за 10% | | Намалувања за 10% | |
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| ЕУР | (1,467) | (1,867) | 1,467 | 1,867 |
| УСД | - | - | - | - |
| ГБП | - | - | - | - |
| Нето Ефект | (1,467) | (1,867) | 1,467 | 1,867 |

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2025 е како што следува:

| Во (000) денари | Бруто износ | Исправка | Нето износ |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|
| | | на вредноста | |
| Недоспеани побарувања | | | |
| Доспеани побарувања | | | |
| - до 1 година | 2,091 | | 2,091 |
| - од 1 до 3 години | | | |
| - над 3 години | | | |

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

| Во (000) денари | Бруто износ | Исправка | Нето износ |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|
| | | на вредноста | |
| Недоспеани побарувања | | | |
| Доспеани побарувања | | | |
| - до 1 година | 4,788 | | 4,788 |
| - од 1 до 3 години | | | |
| - над 3 години | | | |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

| | во илјада денари | |
|--|------------------|------------------|
| | Тековна година | Претходна година |
| Финансиски средства | | |
| <i>Некаматносни</i> | | |
| - Парични средства | 41,187 | 38,221 |
| - Побарувања од купувачи | 2,091 | 4,788 |
| - Дадени заеми | 5,000 | - |
| - Останати побарувања | 1 | 312 |
| - Вложувања | | |
| | 48,279 | 43,321 |
| Финансиски обврски | | |
| <i>Некаматносни</i> | | |
| - Обврски кон добавувачи | 44,691 | 39,887 |
| - Останати тековни обврски | 4,538 | 4,380 |
| | 49,228 | 44,266 |
| <i>Каматносни со променлива камата</i> | | |
| - Кредити од банки | 14,667 | 18,667 |
| | 14,667 | 18,667 |
| | 63,895 | 62,933 |

3.19.5. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година според нивната доспеаност:

| | До 1 месец | 1-3 месеци | 3-12 месеци | Над 12 месеци | Вкупно |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Парични средства | 41,187 | | | | 41,187 |
| Купувачи | | 2,091 | | | 2,091 |
| Останати побарувања | | 1 | | | 1 |
| Дадени позајмици | | | 5,000 | | 5,000 |
| Вложувања | | | | | - |
| | 41,187 | 2,191 | 5,000 | - | 48,279 |
| Добавувачи | | 44,691 | | | 44,691 |
| Кредити | | | 4,000 | 10,667 | 14,667 |
| Останати обврски | | 4,538 | | | 4,538 |
| | - | 49,228 | 4,000 | 10,667 | 63,895 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено

ПРИХОДИ

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА | Тековна година | Претходна година |
| Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата | 195.454 | 187.346 |
| Приходи од наемнини | 4.505 | 3.945 |
| ВКУПНО | 199.958 | 191.291 |

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | Тековна година | Претходна година |
| Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства | 22 | 149 |
| Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските | 34 | - |
| Останати приходи од работењето | 34 | 127 |
| ВКУПНО | 90 | 276 |

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ | Тековна година | Претходна година |
| Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 1 | 2 |
| Останати финансиски приходи | 0 | 16 |
| ВКУПНО | 1 | 18 |

РАСХОДИ

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | Тековна година | Претходна година |
| Трошоци за сировини и материјали (за производство) | 38.074 | 35.547 |
| Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба) | 3.212 | 4.517 |
| Трошоци за енергија (за производство) | 1.493 | 1.774 |
| Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба) | 3.027 | 2.597 |
| Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба) | 502 | 459 |
| ВКУПНО | 46.307 | 44.893 |

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ | Тековна година | Претходна година |
| Набавна вредност на продадени добра (стоки) | 21.913 | 21.908 |
| ВКУПНО | 21.913 | 21.908 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

| во илјада денари | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 9. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ | Тековна година | Претходна година |
| Транспортни услуги | 655 | 357 |
| Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет | 913 | 936 |
| Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги | 15.387 | 10.460 |
| Услуги за одржување и заштита | 4.599 | 3.573 |
| Наем - лизинг | 860 | 860 |
| Комунални услуги | 709 | 734 |
| Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми | 2 | - |
| Останати услуги | 8.486 | 8.215 |
| ВКУПНО | 31.611 | 25.133 |
| во илјада денари | | |
| 10. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ | Тековна година | Претходна година |
| Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба) | 74.787 | 76.174 |
| Останати трошоци за вработените | 2.822 | 2.473 |
| ВКУПНО | 77.609 | 78.646 |
| во илјада денари | | |
| 11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА | Тековна година | Претходна година |
| Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба) | 11.366 | 12.041 |
| ВКУПНО | 11.366 | 12.041 |
| во илјада денари | | |
| 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО | Тековна година | Претходна година |
| Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци | 246 | 392 |
| Надоместоци на трошоци на вработените и подароци | 43 | 53 |
| Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 600 | 600 |
| Трошоци за спонзорства и донации | 86 | 33 |
| Трошоци за репрезентација | 799 | 717 |
| Трошоци за осигурување | 411 | 434 |
| Банкарски услуги и трошоци за платен промет | 1.209 | 1.269 |
| Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки | 282 | 300 |
| Останати трошоци на работењето | 3.144 | 1.917 |
| ВКУПНО | 6.821 | 5.714 |
| во илјада денари | | |
| 13. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА | Тековна година | Претходна година |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања | 19 | 73 |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи | 53 | 54 |
| ВКУПНО | 72 | 127 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 14.ОСТАНАТИ РАСХОДИ | Тековна година | Претходна година |
| Казни, пенали, надоместоци за штети и друго | 1 | 91 |
| Останати расходи од работењето | - | 33 |
| ВКУПНО | 1 | 124 |

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 15.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ | Тековна година | Претходна година |
| Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва | 1.071 | 392 |
| Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 34 | 37 |
| ВКУПНО | 1.104 | 429 |

16. Данок на добивка

При оданочувањето на добивката за 2025 и 2024 година како основа се зема финансискиот резултат во Билансот на успех корегирани за непризнаени расходи за даночни цели. Во продолжение ги даваме податоците за 2025 година со споредбени податоци за 2024 година.

Во 000 МКД

| УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА | 2025 | 2024 |
|--|--------------|--------------|
| Финансиски резултат во Биланс на успех | 3,244 | 2,568 |
| Непризнаени расходи за даночни цели | 1,087 | 1,169 |
| Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ | 32 | 64 |
| Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД | | |
| Трошоци за репрезентација | 719 | 645 |
| Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД | | |
| Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени | 176 | 176 |
| Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата | 1 | 91 |
| Траен отпис на ненаплатени побарувања | 19 | 73 |
| Други усогласувања на расходи | 139 | 120 |
| Даночна основа | 4,331 | 3,737 |
| Даночна основа по намалување | 4,331 | 3,737 |
| Пресметан данок на добивка | 433 | 374 |

17. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**заработувачка по акција**

| | 2025 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| | (000) МКД | (000) МКД |
| Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции | | |
| Нето добивка за годината | 2.811 | 2.194 |
| Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции | 2.811 | 2.194 |
| | број на акции | |
| | 2025 | 2024 |
| Пондериран просечен број на обичните акции | | |
| Издадени обични акции на 1 јануари | 6,546 | 6,546 |
| Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември | 6,546 | 6,546 |
| Основна заработувачка по акција (во МКД) | 429,43 | 335,20 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

18.ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (во 000 денари)

| Опис | Градежни објекти | Опрема | Алат, погонски и канцелариски инвентар | Вложувања во туѓи недвижности | Вкупно |
|---|------------------|---------------|--|-------------------------------|----------------|
| Набавна вредност | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година) | 211.634 | 14.646 | 42.874 | 733 | 269.887 |
| Зголемување | 6.450 | | 7.531 | | 13.981 |
| Намалување | | | 1.608 | | 1.608 |
| Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година) | 218.084 | 14.646 | 48.797 | 733 | 282.260 |
| Исправка на вредноста | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година) | 87.554 | 12.619 | 32.453 | 475 | 133.101 |
| Амортизација | 5.705 | 342 | 5.246 | 73 | 11.366 |
| Намалување | | | 953 | | 953 |
| Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година) | 93.259 | 12.960 | 36.746 | 549 | 143.514 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025 (тековна година) | 124.825 | 1.686 | 12.051 | 185 | 138.746 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025 (тековна година) | 124.080 | 2.027 | 10.421 | 258 | 136.786 |
| | | | | | |
| Набавна вредност | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година) | 203.850 | 14.646 | 44.307 | 733 | 263.537 |
| Зголемување | 7.784 | | 4.242 | | 12.026 |
| Намалување | | | 5.675 | | 5.675 |
| Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година) | 211.634 | 14.646 | 42.874 | 733 | 269.887 |
| Исправка на вредноста | | | | | |
| Салдо на 1 Јануари 2024 (претходна година) | 82.061 | 12.161 | 28.125 | 402 | 122.750 |
| Амортизација | 5.493 | 457 | 6.018 | 73 | 12.041 |
| Намалување | | | 1.690 | | 1.690 |
| Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година) | 87.554 | 12.619 | 32.453 | 475 | 133.101 |
| Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (претходна година) | 124.080 | 2.027 | 10.421 | 258 | 136.786 |
| Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (претходна година) | 121.789 | 2.485 | 16.182 | 331 | 140.787 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**ЗАЛИХИ**

| во илјада денари | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ | Тековна година | Претходна година |
| Суровини и материјали на залиха | 35.103 | 37.828 |
| ВКУПНО | 35.103 | 37.828 |

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ | Тековна година | Претходна година |
| Ситен инвентар во употреба | 1.690 | 1.795 |
| Автогуми во употреба | 468 | 400 |
| Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите | (2.158) | (2.195) |
| ВКУПНО | - | - |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| ВКУПНО ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | 35.103 | 37.828 |
|--|---------------|---------------|

| во илјада денари | | |
|------------------|----------------|------------------|
| СТОКИ | Тековна година | Претходна година |
| Стоки на залиха | 6.844 | 7.264 |
| ВКУПНО | 6.844 | 7.264 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| ВКУПНО ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ | 6.844 | 7.264 |
|--|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 19.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ | 41.947 | 45.092 |
|----------------------------|---------------|---------------|

АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 20.АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ | Тековна година | Претходна година |
| Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата | 25 | 25 |
| ВКУПНО | 25 | 25 |

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 21.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | Тековна година | Претходна година |
| Парични средства на трансакциски сметки во денари | 40.944 | 37.718 |
| Издвоени парични средства и акредитиви | - | - |
| Парични средства во благајна | 243 | 503 |
| ВКУПНО | 41.187 | 38.221 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

| во илјада денари | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 22.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ | Тековна година | Претходна година |
| Побарувања од купувачи во земјата | 2.066 | 4.763 |
| ВКУПНО | 2.066 | 4.763 |

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 23.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | Тековна година | Претходна година |
| Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | - | 311 |
| ВКУПНО | - | 311 |

| во илјада денари | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| 24.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | Тековна година | Претходна година |
| Останати побарувања од вработените | 1 | 1 |
| ВКУПНО | 1 | 1 |

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 25.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | Тековна година | Претходна година |
| Краткорочни кредити и заеми во земјата | 5.000 | - |
| ВКУПНО | 5.000 | - |

ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА И ОБВРСКИ

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 26.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ | Тековна година | Претходна година |
| Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство | 10.667 | 18.667 |
| ВКУПНО | 10.667 | 18.667 |

Долгорочните обврски по основ на кредити се обврски кон Комерцијална Банка АД Скопје врз основа на Договор за одобрување на долгорочен кредит од 15.08.2024 година, со рок на враќање од 60 месеци и каматна стапка од 6,03% годишно. Како обезбедување на побарувањата на банката по основ на овој договор за кредит, издадени се три бланко меници од страна на Друштвото, авалирани од БУТЕЛ АД Скопје.

Тековен дел од долгорочни обврски по кредити во деловни банки

во 000 денари

| Банка | Износ на кредит во мкд | Салдо на 31.12.2025 | Износ за плаќање во 2026 година (тековен дел) | Останато за плаќање |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Комерцијална Банка АД Скопје | 20.000.000,00 | 14,667 | 4,000 | 10,667 |

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 27.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ | Тековна година | Претходна година |
| Обврски спрема добавувачи во земјата | 1.158 | 2.398 |
| ВКУПНО | 1.158 | 2.398 |

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 28.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | Тековна година | Претходна година |
| Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата | 43.532 | 37.489 |
| ВКУПНО | 43.532 | 37.489 |

| во илјада денари | | |
|--|----------------|------------------|
| 29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ | Тековна година | Претходна година |
| Обврски за данокот на додадена вредност | 981 | 783 |
| Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | 90 | - |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата | 1.102 | 1.158 |
| ВКУПНО | 2.173 | 1.941 |

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 30.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ | Тековна година | Претходна година |
| Обврски за плата и надоместоци на плата | 2.364 | 2.439 |
| ВКУПНО | 2.364 | 2.439 |

| во илјада денари | | |
|---|----------------|------------------|
| 31. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ | Тековна година | Претходна година |
| Краткорочни кредити и заеми во земјата (тековен дел од долгорочен кредит- белешка 26) | 4,000 | - |
| ВКУПНО | 4,000 | - |

32.АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

| | 2025 Бр. на акции | 2024 Бр. на акции | 2025 МКД (000) | 2024 МКД (000) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Обични акции со право на глас | 6.546 | 6.546 | 20.024 | 20.024 |
| Вкупно обични акции | 6.546 | 6.546 | 20.024 | 20.024 |

Номиналната вредност на една акција изнесува 50 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од акциите кои носат право на глас со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

| Акционер | 2025 % | 2024 % |
|-----------------------|--------|--------|
| Драгољуб Гроздановски | 41.26% | 41.26% |
| Саит Хајровиќ | 52.86% | 52.86% |

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

БУТЕЛ - ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските извештаи 31.12.2025

33. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

| Назив | Вид на поврзаност | Вид на деловниот однос | Салдо 31.12.2024 | Промет должи | Промет побарува | Салдо 31.12.2025 |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| БУТЕЛ АД СКОПЈЕ | мнозинска сопственост на акционерите | добавувач | 1,028 | 17,914 | 17,777 | 891 |
| БУТЕЛ АД СКОПЈЕ | мнозинска сопственост на акционерите | заемопримател | - | 10,000 | 5,000 | 5,000 |

34. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

ХИПОТЕКИ- Белешка 26

СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС АД

Бр. 02-849
15.06.2026 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 384 ст.2 т.1, член 408 ст.1 т.10, член 478 од Законот за трговските друштва, член 57 и 58 од Статутот на БУТЕЛ Погребен Сервис АД Скопје, Собранието на акционери на Друштвото на седница на ден 15.06.2026 год донесе

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи на Бутел -Погребен Сервис АД Скопје за 2025 год

Член.1

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи на Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги Бутел Погребен Сервис Скопје, ЕМБС 6123635, за 2025 год

Член 2

На Годишно собрание на акционери одлука се донесува со мнозинство од акциите со право на глас претставени на седница на собрание

Одлуката се донесе со верификувани 3460 акции со право на глас(52.86%)на Собрание на акционери

Член 3

Извештајот од член 1 на оваа Одлука изготвен е од овластен независен ревизор на БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово според ЗТД, приложените финансиски извештаи од раководниот тим, Статутот на Друштвото

Финансиските извештаи ја презентираат финансиската состојба на БУТЕЛ Погребен Сервис АД Скопје објективно од сите материјални аспекти

Член 4

Ревизија на финиските извештаи извршена е согласно ЗТД, Статут на Друштвото

Извештајот усвоен е едногласно од членовите на Управен и Надзорен одбор на Друштвото

Член 5

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето

Претседавач на Собрание на акционери

/ Саит Хајровик /

